



КБ ПУБЛИКУМ ИНВЕСТ
АД СКОПЈЕ

Бул. Мито Хаџивасилев Јасмин 50 :А
1000 Скопје, Македонија
++38923204490 :Т
++38923204494 :Ф
info@kbpublikum.com.mk :@
www.kbpublikum.com.mk :W

Број на трансакциска сметка – 300000002915662

Барање за купување на удели во отворен инвестициски фонд

о.и.ф. КБ Публикум - Балансиран		Број на барање
Ве молиме да го пополните овој формулар со печатни букви и да заокружите каде што е потребно		
Податоци за инвеститорот а. Физичко лице б. Правно лице Име и презиме/Назив: Име и презиме на одговорно лице (за правни лица): Број на л.к./пасош, важи до: Издаден-а од: МВР СКОПЈЕ ЕМБГ: ЕДБ: Адреса/седиште: Поштенски број/град/држава: Тел. : Факс: Моб. Е-пошта: Број на трансакциска сметка: Банка: SWIFT (нерезиденти): Овластен полномошник а. Законски застапник б. Овластено лице Име и презиме/Назив: Име и презиме на одговорно лице (за правни лица): Број на л.к./пасош, важи до: Издаден-а од: ЕМБГ: ЕДБ: Адреса/седиште: Поштенски број/град/држава: Тел. : Факс: Моб. Е-пошта:	Овластен представник на Друштвото: Име и презиме: Место, датум и време на поднесување: Тел. за контакт: Забелешка Купување на удели во Фондот се врши според вредноста на уделот на денот на уплата. За ден на уплата се смета датумот на прилив на средства за приливите пристигнати до 14:00 часот. За приливи кои се пристигнати по 14:00 часот во тековниот ден, за уплата се смета наредниот работен ден. Начин на добивање на Потврда а. Пошта б. Факс в. Е-пошта г. Во Друштвото Список на документи кон барањето: а. Копија од л.к./пасош б. Копија од регистрација на правно лице в. Нотарски заверено полномошно г. Копија од платежен документ	
Вид на уплата		
I. Еднократна уплата Износ (ден.):	II. Програмирани уплати Износ (ден.): во период (месеци): Динамика на уплати (месеци): а. 1М; б. 3М; в. 6М; г. 12М	
III. Нееднакви уплати во одреден временски период Вкупен износ (ден.): во период (месеци)		
IV. Инвестициски план Број на договор за инвестициски план: Датум на договор: Временски период (месеци): Вкупен износ (ден): Динамика на уплати (месеци): а. 1М; б. 3М; в. 6М; г. 12М		

Потпис на подносителот на барањето,
овластен полномошник

За правни лица печат и потпис на
одговорното лице

Потпис на овластено лице